

7

Конгрес на фармацијата во Северна Македонија

СОВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ ВО ФАРМАЦИЈАТА - МОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИЦИ

Congress of Pharmacy in North Macedonia

CONTEMPORARY TRENDS IN PHARMACY - OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

МЕЃУНАРОДНО УЧЕСТВО
INTERNATIONAL PARTICIPATION

ОХРИД, 13-17 МАЈ
МЕТРОПОЛ, ЕЗЕРСКИ КОМПЛЕКС

OHRID, 13-17 MAY
METROPOL LAKE RESORT

СОВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ ВО ФАРМАЦИЈАТА - МОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИЦИ
CONTEMPORARY TRENDS IN PHARMACY - OPPORTUNITIES AND CHALLENGES



ALKALOID SKOPJE

ПЛАТИНЕСТ СПОНЗОР - PLATINUM SPONSOR

ОРГАНИЗАТОРИ - ORGANIZERS

Македонско фармацевтско друштво



Macedonian Pharmaceutical Association

Фармацевтски факултет
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје



Faculty of Pharmacy
University Ss Cyril and Methodius - Skopje

Почитувани научници, истражувачи и практичари од областа на фармацијата и други сродни области, Во име на научниот и организациониот одбор со големо задоволство Ве покануваме да учествувате на Седмиот Конгрес на фармацијата со меѓународно учество што ќе се одржи од 13-17 мај, 2020 година во Охрид, Северна Македонија. Домаќини на конгресот се Македонското фармацевтско друштво и Фармацевтскиот факултет, УКИМ, Скопје.

Веруваме дека научната програма што ќе вклучи пленарни предавања, усни презентации и постер сесии, каде ќе бидат презентирани новите, современи предизвици во сите области на фармацевтската наука и професионалната пракса, ќе резултира со збогатување на знаењето и размена на искуства меѓу научниците, истражувачите и практичарите. Присуството на Конгресот ќе обезбеди одлична можност на младите научници и истражувачи, како и на реномираните истражувачи и практичари за размена на мислења, воведување на иновативни идеи и стекнување на нови практични знаења.

Изложбата на фармацевтските компании и други компании што припаѓаат на ланецот за снабдување со лекови и медицински производи ќе биде интегрален дел на Конгресот.

Атрактивната и богата социјална програма ќе создаде совршена атмосфера за поврзување со долгогодишните соработници, за градење на трајни пријателства и за незаборавни пријателски дружења. Ве очекуваме во мај, 2020 година, во Охрид, убавиот македонскиот бисер, сместен на брегот на Охридското Езеро.

On behalf of the Scientific and Organizing Committees it is our great pleasure to invite scientists, researchers and practitioners of pharmacy and other related professionals to participate in the 7th Congress of Pharmacy in North Macedonia with international participation which will be held on May, 13-17 2020 in Ohrid, North Macedonia. The Macedonian Pharmaceutical Association and Faculty of Pharmacy, Ss Cyril and Methodius University are the hosts of this Congress.

We believe that scientific program that will include plenary lectures, oral presentations and poster sessions will result in enrichment of knowledge and exchange of experience among scientists, researchers and practitioners. The Congress will cover new challenges in all fields of pharmaceutical science and professional practice. It will provide an excellent opportunity for young scientists and researchers as well as renowned researches and practitioners to exchange opinions, introduce ground-breaking ideas and acquire new practical knowledge. The exhibition of pharmaceutical companies and other companies belonging to the chain of suppliers of drugs and medicinal products will be an integral part of the Congress.

The attractive and rich social programme will create a perfect atmosphere for connecting with longtime fellows, building long-lasting friendships and memorable friendly gatherings.

We look forward to welcoming you in Ohrid, a beautiful Macedonian pearl, situated along the coast of Ohrid Lake in May, 2020.

Претседател на организациски одбор
President of the organizing committee



Rumenska Petkovska

Претседател на научен одбор
President of the scientific committee



Marija Gllavas Dodov

2019

Октомври | October

Прво соопштение
First Announcement

15 Декември | 15 December

Второ соопштение
Повик за апстракти
Рано регистрирање
Second Announcement
Call for abstracts
Early registration

2020

15 Март | 15 March

Затворање на рана регистрација и краен рок
за пријавување апстракти
Closing of early registration and abstract submission deadline

1 Април | 1 April

Потврда за прифатен апстракт
Abstract acceptance notification

13-17 Мај | 13-17 May

Седми Конгрес
Seventh Congress

Упатувачки клучни зборови за Конгресот

Фармацевтска едукација	Структурни анализи
Кариерни можности	Квалитет според дизајн (QbD)/
Молекуларна фармација	Управување со ризик
Биомолекуларна фармација	Токсикологија
Нови таргети за лекови	Клиничка биохемија
Рационален дизајн, синтеза и развој на лекови	Храна, исхрана и здравје
Биофармација и фармакокинетика	Диетотерапија
Молекуларна и клиничка фармакологија	Клиничка фармација
Аптекарска/болничка фармација	Фармакоекономија
Системи за испорака на лекови	Проценка на здравствени технологии
Индустриска фармација	Исход од терапија
Микро/Нанотехнологија	Истражување на исход
Козметологија и дерматофармација	Фармаковигиланца
Фармацевтска биотехнологија	Фармацевтска грижа
In silico дизајнирање на дозирани форми	Јавно здравје
Фармацевтски анализи	Фармацевтска практика
Фармацевтска регулатива	Фармакоепидемиологија
Фалсификување на фармацевтски производи	Рационална употреба на лекови
Медицински средства	Интелектуална сопственост
Биоаналитички методи	Фармацевтско право
	Медицински и ароматични растенија

Guiding Keywords for the Congress

Pharmaceutical education	Structural analysis
Career opportunities	Quality by design (QbD)/Risk assessment
Molecular pharmacy	Toxicology
Bio-molecular pharmacy	Clinical biochemistry
New drug targets	Food, nutrition and health
Rational drug design, synthesis and development	Dietotherapy
Biopharmacy and pharmacokinetics	Clinical pharmacy
Molecular and clinical pharmacology	Pharmacoeconomics
Community/hospital pharmacy	Health technology assessment
Drug delivery systems	Therapeutic outcome
Industrial pharmacy	Outcome research
Micro/Nanotechnology	Pharmacovigilance
Cosmetology and dermatopharmacy	Pharmaceutical care
Pharmaceutical biotechnology	Public health
In silico dosage form design	Pharmacy practice
Pharmaceutical analysis	Pharmacoepidemiology
Pharmaceutical regulatory affairs	Rational drug use
Falsified medicines	Intellectual property
Medical devices	Pharmacy law
Bioanalytical methods	Medicinal and aromatic plants
Chemometry	



МАКЕДОНСКО ФАРМАЦЕВТСКО ДРУШТВО MACEDONIAN PHARMACEUTICAL ASSOCIATION ул. Маршал Тито 13Б/8, 1000 Скопје | Пошт. фах 287 |Тел./факс 02 312 2023 Marshal Tito Str. 13B/8, 1000 Skopje | PO Box 287 | Tel./fax +389 2 312 2023

Web www.mfd.org.mk | e-mail info@mfd.org.mk